

8-ми МАРТ - РИМ – АВИОН



1 ден: 08 Март (Четврток) СКОПЈЕ - РИМ

Состанок на групата на аеродром Александар Велики во 11:30 часот. Авионот од Скопје полетува во 13:15 часот со WIZZAIR. Пристигнување во Рим (на аеродромот Чиампино 15:00 по локално време). Организиран . разглед на Рим со локален водич и бус: Катедралата Св.Џовани - Латерано, црквата на Пресвета Богородица, Плошадот Де ла република, Виа Национале, Пјаца Барберини, Виа Венето, замокот Св.Ангело, Вила Боргезе, плошадот Венеција, Римскиот Форум, Колосеумот, Шпанските скали (најпознатата улица на светските модни креатори каде засенуваат со своите модели), Фонтана ди Треви (фонтаната на желбите), Пантеонот (најмонументалниот храм во Рим), прошетка по најпознатата улица Виа Дел Корзо.... Во договореното време по разгледот на градот враќање во хотел. Ноќевање.

2 ден: 09 Март (Петок) РИМ – ВАТИКАН

Појадок. Во договореното време заминување во центарот на градот со метро. Можност за индивидуални прошетки или шопинг во шопинг центар во Рим. Во договореното време средба со локалниот водич и заминување за Ватикан, посета на Ватикан и Ватиканските музеи, Катедралата Св.Петар, Сикстинската Капела, разглед на делата од Микеланџело, Рафаело... Враќање во хотел. Ноќевање.

3 ден: 10 Март (Сабота) РИМ-ТИВОЛИ

Појадок. После појадокот предлагаме прекрасен излет до Тиволи (со локален водич). Посета на неверојатната градина со стотици фонтани и познатата вила Д`Есте (градена во импозантен барок стил), која воедно претставува една од најубавите градини во светот. Летниковаецот од оваа вила е користен уште од антички период. Вилата е под заштита на светското културно наследство УНЕСКО. Враќање во Рим. Можност за шопинг во центарот на Рим и враќање во хотел со метро во договореното време во попладневните часови. Ноќевање.

4 ден: 11 Март (Недела) РИМ – СКОПЈЕ

Појадок. Слободно време за индивидуални активности и прошетки. Организиран трансфер до аеродром Чиампино. Полетување за Скопје во 15:30 часот. Пристигнување во Скопје во 17:05 часот.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 299 € / 18.540 ден

4 дена 3 ноќевања со појадок

ЦЕНАТА ВКЛУЧУВА:

- авионски превоз на релација Скопје – Рим – Скопје;
- рачен багаж макс.10 кг. – димензии (55x40x23)
- сместување во хотел Tre Stelle 3* во близина на центарот во Рим на база 3 ноќевања со појадок
- разгледување на Рим со локален водич;
- трансфер аеродром – хотел – аеродром
- организација и придружник на патувањето.

ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА:

- аеродромски такси 3.700 денари
- здравствено патничко осигурување – 250 ден (задолжително);
- превоз, влез и разглед на Ватикан со локален водич – 40 евра;
- превоз, влез и разглед на Тиволи со локален водич – 40 евра;
- туристичка такса – 4 евра од ден по лице;
- метро карти;
- сите други влезници за локалитетите и други неспоменати услуги.

НАПОМЕНА:

- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 25 патници. За реализација на факултативните излети потребен е минимум од 20 особи. За факултативните излети задолжително е да се изјасните во агенцијата при уплата на аранжманот како би се направиле навремени резервации.
- За овој програм важат Опшите Услови на Агенцијата.
- Пасошот треба да важи минимум 6 месеци од завршувањето на патувањето

Начини на плаќање:

Цената на аранжманот се плаќа исклучиво во денари во агенција по курс 1€ = 62,00мкд. При резервација на аранжманот се уплатува 30% од износот на аранжманот како аванс на уплата. Остатокот од аранжманот се доплатува на 7дена пред поаѓање.

Општи напомени за патување:

- Во случај на недоволен број на пријавени патници и слично, организаторот го задржува правото да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на распоредот во програмата во случај на непредвидени објективни причини, како на пр: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и сл.

Ул. 11ти Октомври 5 (Градски Плоштад Македонија), 1000, Скопје, Македонија
Тел: + 389 (0) 2 3216 389; www.inex.com.mk; email: inex2@t.mk